

Што правиме со оној дијалог кој трае веќе една година, а никако да мрдне од мртва точка? Да. Станува збор за дијалогот на лидерите на четирите најзначајни политички партии, кои се сретнуваат за да решат прашања, а кои треба да се најдат во одговорот на Европската унија. Но, и овде очигледно дека само се поставуваат прашања, кои никако да најдат заеднички одговор. По секоја средба на лидерската четворка си заминуваче со едно чудо неодговорени прашања и дилеми, пред сè, за тоа дали овие моќни луѓе навистина имаат намера да постигнат консензус или, пак, и натаму секој ќе останува на својот почетен став, кој немаат намера да го коригираат.



ЛИДЕРСКИТЕ ДИЈАЛОЗИ И НАТАМУ ВО КОРСОКАК

ДИЈАЛОШКИ БЕЗ ЕПИЛОГ



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Расипан телефон. Владејачката ВМРО-ДПМНЕ преку својот портпарол му поставува конкретни прашања на својот ривал. Гласноговорникот на СДСМ слуша, но и тој прашува. Заеднички именител и за двајцата е тоа што не одговараат на прашањата, туку упорно поставуваат нови. И така до недоглед. Секој втор ден нова тура прашања на кои нема одговор. Едно чудо прашалници испишани во тетратките на новинарите, на кои никој не дава одговор. Ти се чини има натпревар за тоа кој повеќе прашања ќе постави, или кој подолго ќе молчи за на нив да не одговори.

Прашален круг. На тоа се сведуваат прес-конференциите на двете најголеми политички партии во земјава, СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, кои очигледно во недостиг на сериозни теми за разговор, се тркаат кој повеќе прашања ќе му постави на другиот, и тоа такви на кои нема одговор или, пак, што би рекле од СДСМ, "прашања кои не заслужуваат одговор". Понекогаш помислуваме дека за некои прашања навистина и нема одговор, како на дел од оние кои ги постави портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ, а

кои често се адресираат на погрешно место. На пример, прашањето за тоа колку станови има "пратеничкиот експерт за сè и сешто - Јани Макарадули". Ниту во сон не ни паѓа на памет да помислиме дека овој самонаречен експерт ќе одговори на ова прашање, уште повеќе дека ќе даде точен одговор. Но, дефинитивно на јаве очекуваме одговор од надлежната институција.

Мислам дека пресовите на СДСМ и не заслужуваат внимание, бидејќи не само што ја промашуваат адресата, туку и темата. Нема да бидам изненадена, ако се случи прес-конференција на СДСМ, на која ќе се говори за временската прогноза, се разбира, со точно утврден виновник, а тоа зошто е токму таква? Или, пак, зошто во зима има снег?

Прашања на кои нема одговор. Пораки кои се губат некаде по пат. Можеби гулабите го менуваат правецот на летање. Сеедно! Една година ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ поставуваат прашања наместо да одговараат на оние кои ги поставуваат граѓаните на Република Македонија. А тие, пак, не можат да дојдат на ред да постават прашање, кое нив ги инте-

ресира. Можеби сакаат некому да му се благодарат. На некој министер, директор, воопшто на Владата на Република Македонија, ама ете и тоа не можат тоа да го сторат. За она другото како, на пример, за времето знаат какво беше вчера, но и лесно можат да претпостават какво ќе биде утре.

МРТВАТА ТОЧКА БАРА ОТСТАПКИ!?

Но, за сè тоа сите ќе речеме - тоа е партиски живот. Каков-таков, тој е! Изворно македонски. Портпаролите на двете најмоќни политички партии во земјава, најдоа начин како да комуницираат меѓу себе - преку прашања. Но, што правиме со оној дијалог кој трае веќе една година, а никако да мрдне од мртва точка. Да. Станува збор за дијалогот на лидерите на четирите најзначајни политички партии, кои се сретнуваат за да решат прашања, кои треба да се најдат во одговорот на Европската унија. Но, и овде очигледно дека само се поставуваат прашања, кои никако да нај-



ќе однапред е позната првата формулација која ќе ја слушнеме - нема консензус или, пак, уште една неуспешна средба. Од таму оправдано се поставува прашањето зошто воопшто се сретнуваат претседателите на политичките партии, ако никој не сака да попушти или, пак, свесно сака да го минира овој процес, со тоа што главен проблем во државата ќе стане политичкиот дијалог!? Дали политиката во Република Македонија се сведе на одржување дијалогски монолози во Клубот на пратениците? Зошто токму овој турнус средби, наречен дијалог, се издигна во државата на прашање на живот или смрт? Кој тоа дозволи економијата да падне во сериозен втор план наспроти приказната политички дијалог, кој својот врв на комуникација го достигна со тепачката во Собранието на Република Македонија?

Одговори на овие прашања нема. Веројатно нема ниту да има сè додека лидерската четворка сериозно не сфати дека секој нивен потег се гледа под лупа во Европската унија, од која зависи нашето влегување во елитното друштво. Млазот препки кои опозицијата го

ската унија и НАТО. Од друга страна, пак, меѓусебните партиски обвинувања за тоа кој го закочува дијалогот на меѓународната заедница ѝ остава слика на недораснати политичари, кои никако не можат да си го средат сопствениот дом.

ДЕЛОВНИЧКИ ПРЕПКИ СО АЛБАНСКИ ПРЕДЗНАК

Каде запира дијалогот, или подобро речено каде не се разбираме? Ова е најчесто поставуваното прашање по секоја лидерска средба. Последната која, исто така, не забележа напредок, ја бојкотираше лидерот на ДУИ, Али Ахмети, со една банална забелешка за дневниот ред. Небаре се работи за куќен совет!

Точките за кои со месеци се дебатира се Законот за јавно обвинителство, и легендарниот Деловник за работа на Собранието на Република Македонија. Кај првата точка нема напредок. Останува отворен начинот на избор на јавните обвинители на кои им завршува мандатот. Втората, пак, се покажа како камен на соннување, во делот кој ја регулира употребата на албанскиот јазик, за кој се чини дека има сериозно различно мислење. Лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, виде различно толкување, односно разминување во ставовите на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, но не знаеше зошто на средбата го нема нејзиниот коалиционен партнер ДУИ. Сепак, општиот впечаток од последната средба е дека владејачката ВМРО-ДПМНЕ останува на својот првичен став дека албанскиот јазик треба да го користат само претседателите на собраниските комисији. ДПА, пак, бара на албански јазик да се водат и пленарните собраниски седници, се разбира, доколку претседателот на Собранието е од редовите на некоја од албанските партии во земјава. Од трета страна, пак, СДСМ не се согласува со ништо. За ваквата ситуација ДПА го обвини СДСМ кој, според нив, со месеци го блокира донесувањето на Деловникот и е против било каква употреба на албанскиот јазик во Собранието на Република Македонија.

Маѓепсан круг. Бескрајна приказна, која "изеде" една година од политичкиот живот на партиите. Токму затоа и извештајот, кој набрзо ќе го добиеме од Европската унија, ќе ги има токму овие забелешки кои, за жал, се издигнаа на највисок приоритет, иако во сите транзициони држави најглавен треба да биде и да остане оној кој е врзан со економијата, која во нашава држава сè уште се наоѓа близу дното, и покрај големите заложби на економскиот тим на премиерот Никола Груевски.

МОНОЛОЗИ



ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА Е КАМЕН НА СОПНУВАЊЕ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

дат заеднички одговор. По секоја средба на лидерската четворка си заминуваше со едно чудо neodговорени прашања и дилеми, пред сè, за тоа дали овие мокни луѓе навистина имаат намера да постигнат консензус или, пак, и натаму секој ќе останува на својот почетен став, кој нема намера да претрпи корекции. По секоја лидерска средба ве-

испраќа речиси по секоја средба не остава впечаток дека набрзо можеме да очекуваме сериозен напредок. Поведен од своето опозиционо дејствување најверојатно СДСМ помисли дека опозиција значи да се блокираат сите решенија кои ги предлага Владата, вклучувајќи ги и оние кои се таргет за Република Македонија на патот кон Европ-